

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 56

Год. LXIII

Понеделник, 7 мај 2007

Цена на овој број е 210 денари

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
741. Одлука за формирање и делокруг на Координативно тело за интелектуална сопственост.....	1	745. Правилник за неавтоматски ваги.....	7
742. Решение за именување на раководител, заменик раководител, секретар и членови на Координативното тело за интелектуална сопственост.....	2	746. Правилник за формата и содржината на образецот - Барање за дозволени адитиви во тутунските производи.....	14
743. Правилник за начинот на повикување и ангажирање на припадниците на резервниот состав на полицијата.....	3	747. Листа на дозволени адитиви.....	18
744. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за начинот на повикување и ангажирање на припадниците на резервниот состав на Министерството за внатрешни работи.....	5	748. Листа на забранети адитиви.....	33
		Исправка од Министерството за образование и наука.....	34
		749. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за формата и содржината на барањето за одобрување на приватна понуда на хартии од вредност.....	34
		Огласен дел.....	1-60

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

741.

Врз основа на член 36, став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.59/00, 12/03, 55/05 и 37/06), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 24.04.2007 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ФОРМИРАЊЕ И ДЕЛОКРУГ НА КООРДИНАТИВНО ТЕЛО ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ

Член 1

Со оваа одлука се формира Координативно тело за интелектуална сопственост.

Координативното тело се формира за воспоставување на координација во спроведување на заштита на правата од индустриска сопственост и на авторското право и сродните права.

Координативното тело се формира како постојано тело.

Член 2

Со Координативното тело за интелектуална сопственост раководи претставник од Државниот завод за индустриска сопственост, а го заменува претставник од Министерството за култура.

Раководителот, заменик раководителот и секретарот на Координативното тело за интелектуална сопственост се од редот на членовите на Координативното тело за интелектуална сопственост.

Член 3

Координативното тело за интелектуална сопственост се состои од 11 члена и тоа претставници од:

1. Министерство за култура – 2 члена;
2. Министерство за внатрешни работи – 1 член;
3. Министерство за финансии - Царинска управа – 1 член;
4. Министерство за финансии – Управа за јавни приходи – 1 член;
5. Министерство за економија – 1 член;
6. Министерство за економија – Државен пазарен инспекторат – 1 член;

7. Државен завод за индустриска сопственост – 2 члена;
 8. Секретаријат за европски прашања – 1 член;
 9. Министерство за правда – 1 член.

Член 4

Координативното тело за интелектуална сопственост остварува соработка за прашања кои се однесуваат на надзор на пазарот и спроведување на заштитата на правата од интелектуалната сопственост, идентификува проблеми од интелектуалната сопственост, предлага решенија, обезбедува координиран настап за спроведување на предложените решенија, како и презема активности кои се однесуваат на креирање на соодветна политика на индустриската сопственост и заштита на авторското право и сродните права.

Член 5

Координативното тело за интелектуална сопственост ќе ја информира Владата на Република Македонија два пати месечно за остварување на задачите и активностите од својот делокруг и медиумите.

Член 6

Координативното тело за интелектуална сопственост донесува Деловник за работа.

Член 7

Стручните и административните работи на Координативното тело за интелектуална сопственост ќе ги врши Државниот завод за индустриска сопственост.

Член 8

Со денот на влегување во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за формирање на Координативно тело за индустриска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 98/05).

Член 9

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-2050/1
 24 април 2007 година
 Скопје

Претседател на Владата
 на Република Македонија,
 м-р **Никола Груевски**, с.р.

742.

Врз основа на член 36, став 6 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.59/00, 12/03, 55/05 и 37/06), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 24.04.2007 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА РАКОВОДИТЕЛ, ЗАМЕ- НИК РАКОВОДИТЕЛ, СЕКРЕТАР И ЧЛЕНОВИ НА КООРДИНАТИВНОТО ТЕЛО ЗА ИНТЕЛЕК- ТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ

1. За раководител, заменик раководител, секретар и членови на Координативното тело за интелектуална сопственост се именуваат:

- а) за раководител
 - Мите Костов, заменик на директорот на Државниот завод за индустриска сопственост
- б) за заменик раководител
 - Ружа Ристоска, раководител на Сектор за управен и инспекциски надзор во Министерството за култура
- в) за членови
 - Владимир Кочовски, директор на Државниот пазарен инспекторат при Министерството за економија;

- Билјана Додевска-Стојановска, раководител на Сектор за внатрешен пазар во Министерството за економија;

- Рахилка Стојковска, раководител на Сектор за правосудство во Министерството за правда;

- Ацо Стефановски, раководител на Одделението за авторско право во Министерството за култура;

- Николче Петковски, виш полициски советник во Бирото за јавна безбедност – Сектор за криминалистички работи во Министерството за внатрешни работи;

- Елизабета Николовска, началник на Одделението за нетарифни бариери во Царинската Управа;

- Габриела Папеш, соработник во Одделението за внатрешен пазар во Секретаријатот за европски прашања;

- Даниела Мицковска, помлад соработник во Секторот за надворешна контрола на Управата за јавни приходи;

г) за секретар

- Марија Костовска, Државен завод за индустриска сопственост.

2. Со денот на влегувањето во сила на ова решение престанува да важи Решението на Владата на Република Македонија бр.33-685/2 од 9 март 2006 година и Решението на Владата на Република Македонија бр.33-6058/2 од 19 декември 2006 година.

3. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-2050/1
 24 април 2007 година
 Скопје

Претседател на Владата
 на Република Македонија,
 м-р **Никола Груевски**, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ 743.

Врз основа на член 128 став 1 алинеја 11 од Законот за полиција („Службен весник на Република Македонија“ бр. 114/06), министерот за внатрешни работи донесе

П РА В И Л Н И К ЗА НАЧИНОТ НА ПОВИКУВАЊЕ И АНГАЖИРАЊЕ НА ПРИПАДНИЦИТЕ НА РЕЗЕРВНИОТ СОСТАВ НА ПОЛИЦИЈАТА

Член 1

Со овој правилник се пропишува начинот на повикување и ангажирање на припадниците на резервниот состав на Полицијата.

Член 2

Повикувањето на припадниците на резервниот состав на Полицијата за извршување на полициските работи во случаите определени со Законот за полиција, се врши од страна на Министерството за внатрешни работи (во натамошниот текст: Министерството) со поединечна или општа покана.

Поединечната покана се доставува на припадникот на резервниот состав на Полицијата во писмена форма, на образец со димензии 210x150 мм. и со содржина утврдена во образецот број 1, кој е составен дел на овој правилник.

Поединечната покана се доставува на припадниците на резервниот состав на Полицијата согласно прописите за доставување на писмена во управната постапка, најдоцна 15 дена пред денот на отпочнување на вршењето на полициските работи.

Поединечната покана за мобилизација се доставува на припадниците на резервниот состав на Полицијата во писмена форма, на образец со димензии 210x150 мм. и со содржина утврдена во образецот број 2, кој е составен дел на овој правилник.

Поединечната покана за мобилизација се доставува согласно начинот на повикување утврден во документите за употреба на системот за мобилизација во Министерството.

Општата покана се доставува преку средствата за јавно информирање, јавни плакати и други средства, во текот на денот определен за повик на ангажирање на припадниците на резервниот состав на Полицијата, со можност за повторување до третиот ден од денот определен за повик.

Член 3

Припадниците на резервниот состав на Полицијата можат да го одложат своето ангажирање поради:

- болест на припадникот на резервниот состав;
- полагање на испит;
- смрт, тешка или заразна болест, елементарна непогода и други несреќи во семејството;
- неодложни потреби на Министерството, односно правното лице каде припадникот на резервниот состав на Полицијата е во работен однос;
- неодложни работи во земјоделството или при самостојното вршење на дејност со личен труд, доколку со нивното одлагање ќе биде предизвикана материјална штета во поголем обем;
- бременост на сопруга и породување;
- чување на дете помало од 7 години;
- однапред организирано и платено туристичко патување во странство и
- вршење на службени и слични работи во странство.

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

МИНИСТЕРСТВО ЗА
ВНАТРЕШНИ РАБОТИ

_____ (организациона единица)

_____ година

ПОКАНА

_____, роден на _____ г.
(име, татково име, презиме)

со живеалиште во _____, ул. _____, бр. _____

Се повикувате да се јавите во _____, на ден _____

година во _____ часот, ПОРАДИ _____

Со себе да понесете _____

НАПОМЕНА: Во случај на спреченост потребно е да го известите Министерството за внатрешни работи во рок од 3 дена по приемот на поканата.
Неотповикувањето на оваа покана согласно членот 89 од Законот за одбрана, повлекува одговорност согласно членот 168 став 1 точка 3 од истоимениот закон.

М.П.

ОВЛАСТЕНО ЛИЦЕ

Барањето од ставот 1 на овој член припадникот на резервниот состав на Полицијата го поднесува до организационата единица на Министерството што го повикала, во рок од три дена по приемот на поканата.

Кон барањето, припадникот на резервниот состав на Полицијата приложува потребни документи за докажување на оправданоста на причините за одлагање.

По барањето од став 1 на овој член одлучува министерот за внатрешни работи или од него овластен работник.

Член 4

Припадникот на резервниот состав на Полицијата кај кого настанала промена од значење за ангажирање во резервниот состав, како промена на личното име и живеалиште, здравствената состојба, видот на образование, вработување и престанок на работниот однос, престој во странство подолго од 40 дена или вработување во странство, потребно е да ги пријави на Министерството во рок од осум дена од настанување на промената.

Член 5

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува од 11.11.2007 година.

Бр. 131-27644/1
20 април 2007 година
Скопје

Министер
за внатрешни работи
м-р **Гордана Јанкулоска**, с.р.
Образец бр. 1

ПОТВРДА

Јас _____ потврдувам
(име, татково име, презиме)

дека на ден _____ година,

во _____ часот, примив покана за _____

ПОКАНАТА ЈА ВРАЧИЛ

ПРИМИЛ

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Образец бр.2

МИНИСТЕРСТВО ЗА
ВНАТРЕШНИ РАБОТИ

(организациона единица)

година

**ПОКАНА
за мобилизација**

_____, роден на _____ г.
(име, татково име, презиме)

со живеалиште во _____, ул. _____, бр. _____

домашен телефон _____, вработен во _____

_____, телефон на работа _____

Се повикувате ВЕДНАШ да се јавите во _____

Со себе да понесете _____

НАПОМЕНА: Во случај на спреченост потребно е да го известите Министерството за внатрешни работи во рок од 3 дена по приемот на поканата.

Неотповикувањето на оваа покана согласно членот 89 од Законот за одбрана, повлекува одговорност согласно членот 168 став 1 точка 3 од истоимениот закон.

М.П.

ОВЛАСТЕНО ЛИЦЕ

ПОТВРДА

Јас _____ потврдувам
(име, татково име, презиме)

дека на ден _____ година,

во _____ часот, примив покана за мобилизација

за _____

ПОКАНАТА ЈА ВРАЧИЛ

ПРИМИЛ

744.

Врз основа на член 47 став 7 од Законот за внатрешни работи („Службен весник на Република Македонија” бр. 19/95, 55/97, 38/02, 33/03, 19/04 и 51/05), министерот за внатрешни работи донесе

**П РА В И Л Н И К
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ НА ПОВИКУВАЊЕ И АНГАЖИРАЊЕ НА ПРИПАДНИЦИТЕ НА РЕЗЕРВНИОТ СОСТАВ НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ**

Член 1

Во Правилникот за начинот на повикување и ангажирање на припадниците на резервниот состав на Министерството за внатрешни работи („Службен весник на Република Македонија” бр. 9/96 и 47/01) во членот 3 во ставот 1 зборот „групна” се заменува со зборот „општа”.

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

МИНИСТЕРСТВО ЗА
ВНАТРЕШНИ РАБОТИ

_____ (организациона единица)

_____ година

П О К А Н А

_____, роден на _____ г.
(име, татково име, презиме)

со живеалиште во _____, ул. _____, бр. _____

Се повикувате да се јавите во _____, на ден _____

година во _____ часот. ПОРАДИ _____

Со себе да понесете _____

НАПОМЕНА: Во случај на спреченост потребно е да го известите Министерството за внатрешни работи во рок од 3 дена по приемот на поканата. Неотповикувањето на оваа покана согласно членот 89 од Законот за одбрана, повлекува одговорност согласно членот 168 став 1 точка 3 од истоимениот закон.

М.П.

ОВЛАСТЕНО ЛИЦЕ

Во ставот 5 по зборот „системот” се додаваат зборовите „за мобилизација во Министерството и системот за”.

Член 2

Обрасците број 1 и 2 се заменуваат со нови обрасци број 1 и 2 кои се составен дел на овој правилник.

Член 3

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник” на Република Македонија”.

Бр. 131-27645/1
20 април 2007 година
Скопје

Министер
за внатрешни работи
м-р **Гордана Јанкулоска**, с.р.

Образец бр. I

ПОТВРДА

Јас _____ потврдувам
(име, татково име, презиме)

дека на ден _____ година,

во _____ часот, примив покана за _____

ПОКАНАТА ЈА ВРАЧИЛ

ПРИМИЛ

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Образец бр.2

МИНИСТЕРСТВО ЗА
ВНАТРЕШНИ РАБОТИ

(организациона единица)

година

**ПОКАНА
за мобилизација**

_____, роден на _____ г.
(име, татково име, презиме)

со живеалиште во _____, ул. _____, бр. _____

домашен телефон _____, вработен во _____

_____, телефон на работа _____

Се повикувате ВЕДНАШ да се јавите во _____

Со себе да понесете _____

НАПОМЕНА: Во случај на спреченост потребно е да го известите Министерството за внатрешни работи во рок од 3 дена по приемот на поканата.

Неотповикувањето на оваа покана согласно членот 89 од Законот за одбрана, повлекува одговорност согласно членот 168 став 1 точка 3 од истоимениот закон.

М.П.

ОВЛАСТЕНО ЛИЦЕ

ПОТВРДА

Јас _____ потврдувам
(име, татково име, презиме)

дека на ден _____ година,

во _____ часот, примив покана за мобилизација

за _____

ПОКАНАТА ЈА ВРАЧИЛ

ПРИМИЛ

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА

745.

Врз основа на член 20 став 4 од Законот за безбедност на производи ("Сл. весник на РМ" бр.33/2006), министерот за економија донесе

**П РА В И Л Н И К
ЗА НЕАВТОМАТСКИ ВАГИ**

ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат барањата што треба да ги исполнуваат неавтоматските ваги, за пуштање на пазар, подрачјето на нивната употреба, начинот и постапката за оцена на сообразност, нивното означување и условите што треба да ги исполни правното лице овластено за вршење на оцена на сообразност на неавтоматските ваги.

Член 2

(1.) Одделни изрази употребени во овој правилник го имаат следното значење:

- „Вага“, во смисла на овој правилник е мерен инструмент, кој се користи за одредување на масата на некое тело со помош на дејството на гравитацијата на предметното тело. Вагата може да се користи и за одредување на други величини, количества, параметри или карактеристики кои се во врска со масата.

- „Неавтоматска вага“, во смисла на овој правилник е вага, која за време на мерењето се опслужува од страна на ракувач.

(2) Во зависност од употребата неавтоматските ваги се делат на две категории и тоа:

(а) За одредување на масата за:

1. комерцијални трансакции;
2. пресметка на такси, тарифи, даноци, бонуси, казни, надоместоци, обештетување или друг сличен вид плаќање;

3. примена на закони и други прописи; давање на мислења од експерти при судски постапки;

4. медицината за мерење на масата на пациентите заради следење, дијагноза и медицински третман;

5. подготовка на лекови кои се издаваат во аптека на рецепт и одредување на масата за анализи кои се вршат во медицински и фармацевтски лаборатории;

6. одредување на цената врз основа на масата за непосредна продажба во јавност и за подготовка на фабрички пакувања;

(3) За сите други употреби различни од утврдените во став 2 точка (а) од овој член.

Член 3

(1) Производителот или неговиот застапник може да пушти на пазарот неавтоматски ваги доколку ги исполнуваат барањата од овој правилник

(2) Неавтоматските ваги од член 2 став 2 од овој правилник не треба да се ставаат во употреба, ако не ги исполнуваат барањата од овој правилник.

Член 4

(1) Барањата кои треба да ги исполнат неавтоматските ваги, а се употребуваат за намените наведени во член 2 став 2 точка (а) од овој правилник, треба да ги задоволат барањата дадени во Прилог 1, кој е составен дел на овој правилник.

(2) Во случаи каде што неавтоматската вага опфаќа или е поврзана со уреди кои не се наменети за употребите од член 2 став 2 точка (а) од овој правилник, таквите уреди не подлежат на исполнување на барањата.

Член 5

(1) Пуштањето на пазар на неавтоматски ваги кои ги исполнуваат барањата од овој правилник не треба да биде спречено.

(2) Ставањето во употреба на неавтоматските ваги, кои се наведени во член 2 став 2 точка (а) од овој правилник, а ги исполнуваат барањата од овој правилник, не треба да биде спречено.

Член 6

(1) Неавтоматските ваги се смета дека ги исполнуваат барањата, утврдени во Прилог 1, доколку се проектирани и изработени согласно Листата на стандарди за неавтоматски ваги.

(2) Листа за стандарди за неавтоматски ваги од став 1 на овој член се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

ПОСТАПКИ ЗА ОЦЕНА НА СООБРАЗНОСТ

Член 7

(1) Постапките за оцена на сообразност се дадени во Прилог 2, кој е составен дел на овој правилник.

(2) Кога неавтоматските ваги имаат ЕС-ознака за сообразност, а не ги исполнуваат барањата на овој правилник при ставање во употреба за коишто се наменети, тогаш треба да се повлечат од пазарот или да се забрани или ограничи нивното ставање во употреба и / или пуштање на пазарот.

(3) Во случаите на став 2 од овој член, за секоја преземена мерка веднаш треба да се информира Министерството за економија и да се наведат причините, а особено дали несообразноста се должи на:

(а) пропуст да се задоволат барањата наведени во член 4, во случај ако неавтоматските ваги не ги исполнуваат стандардите од член 6 став 1;

(б) неточна примена на стандардите од член 6 став 1;

(в) недостатоци на самите стандарди од член 6 став 1.

Член 8

(1) Сообразноста на неавтоматските ваги со барањата утврдени во Прилог 1 треба да се потврди со која било од следниве постапки, по избор на производителот или неговиот застапник со:

(а) ЕС-испитување на тип според Прилог 2 точка 1, проследено или со ЕС изјава за сообразност на типот (гаранција на квалитет на производството), според точка 2 или со ЕС-верификација според точка 3.

За неавтоматските ваги кои не користат електронски уреди и чиј уред за мерење на товар не користи пружина за рамнотежа на товарот, не треба да се применува задолжителното ЕС испитување на тип.

(б) Поединечна ЕС-верификација според Прилог 2 точка 4.

(2) Техничката документација се изготвува според Прилог 3, кој е составен дел од овој правилник.

(3) Производителот или неговиот застапник, документацијата и кореспонденцијата во врска со постапките наведени во став 1 од овој член се изготвуваат на официјалниот јазик на земјата во која се спроведува наведената постапка или на јазикот кој е прифатен од страна на компетентното тело.

(4) Во случај ако со друг пропис се утврдува исполнување на други барања за неавтоматски ваги, ЕС ознаката од член 10 од овој правилник укажува дека неавтоматските ваги ги исполнуваат и тие барања.

Член 9

(1) Телата за оценка на сообразност (во понатамошниот текст тела) за да бидат назначени треба да ги исполнат минималните барања. Минималните барања за вршење на оценка на сообразност се дадени во Прилог 5, кој е составен дел од овој правилник.

(2) Телата кои ги исполнуваат барањата предвидени со соодветните хармонизирани стандарди се смета дека ги исполнуваат барањата дадени во Прилог 5.

(3) Назначеното тело доколку не ги задоволува барањата од став 1 и 2 од овој член му се повлекува назначувањето.

(4) За назначувањето и за повлеченото назначување на телото, се известува Комисијата на ЕУ.

ЕС – ОЗНАКА ЗА СООБРАЗНОСТ И НАТПИСИ

Член 10

(1.) Неавтоматските ваги треба да имаат поставено, ЕС - ознака за сообразност и дополнителни податоци.

(2.) ЕС - ознаката за сообразност и потребните дополнителни податоци се дадени во Прилог 4 кој е составен дел на овој правилник.

(3.) Формата на ЕС – ознаката за сообразност е дадена во Прилог 6, кој е составен дел од овој правилник.

(4.) ЕС ознаката за сообразност и потребните дополнителни податоци согласно точка 1 од Прилог 4, се нанесуваат во форма која е добро видлива, лесна за читање и не може да се отстрани.

(5.) За другите неавтоматски ваги, дополнителните податоци треба да се нанесат согласно точка 2 од Прилог 4, во форма која е добро видлива, лесна за читање и не може да се отстрани.

(6.) На неавтоматските ваги не треба да се нанесуваат знаци кои можат да доведат до заблуда во поглед на ЕС - ознаката за сообразност.

Член 11

Во случај кога ќе се утврди дека ЕС - ознаката за сообразност е погрешно ставена на неавтоматските ваги кои:

- во случај кога производителот одлучил да произведува ваги кои се сообразни со наведените стандарди, но не се сообразни со Листата на стандарди наведени во член 6 став 1,

- не се сообразни со одобриениот тип,

- се сообразни со одобрен тип, но не ги исполнуваат соодветните барања,

- во случај кога производителот не ги исполнил своите обврски во согласност со ЕС изјавата за сообразност на тип (гаранција за квалитет на производството),

тогаш назначеното тело, го повлекува сертификатот за ЕС - одобрение на тип и / или одобрението за систем за квалитет. Со повлекувањето на сертификатот за ЕС одобрение на тип, производителот или неговиот застапник не може да поднесе повторно барање за ЕС - верификација и ЕС – изјава за сообразност на тип (гаранција за квалитет на производството).

Член 12

Во случај кога неавтоматската вага која се употребува за некоја од примените, што се наведени во член 2 став 2 од овој правилник опфаќа или е приклучена на уреди кои не подлежат на оценка на сообразност според член 8, сите наведени уреди треба да носат ознака со која се ограничува нивната употреба како што е утврдено во Прилог 4 точка 3. Наведената ознака се втиснува на уредите на јасно видливо место и во форма која не може да се отстрани.

ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 13

(1) Сите неавтоматски ваги што до денот на влегување во сила на овој правилник се во употреба ќе се примаат на верификација доколку го исполнуваат барањето во однос на најголемата дозволена грешка и бројот на поделките дадени во Прилог 1, на овој правилник.

(2) Неавтоматските ваги што до денот на влегување во сила на овој правилник, имаат решение за одобрение на тип на мерило, може да се пуштаат на пазар и ставаат во употреба според овој правилник до денот на истекувањето на важноста на рокот на решението за одобрение на тип на мерило.

Член 14

(1) Со денот на назначувањето на Бирото за метрологија или на соодветно тело ќе се применуваат постапките за оценка на сообразност дадени во Прилог 2 на овој правилник.

(2) Одредбите на член 9 став 2 од овој правилник почнуваат да се применуваат со денот на пристапувањето на Република Македонија во ЕУ или со потпишување на РЕКА /АССА протокол.

Член 15

До назначувањето на Бирото за метрологија, односно соодветното тело, сообразноста на неавтоматските ваги се потврдува согласно со одредбите на Правилникот за метролошките услови за ваги со неавтоматско функционирање од класата на точноста (I), (II), (III), (III) ("Сл. лист на СФРЈ" бр. 4/87) и со постапката за оценка на сообразност наведена во OIML R76-1.

Член 16

Со денот на назначувањето на Бирото за метрологија, односно на соодветното тело престануваат да важат:

- Правилникот за метролошките услови за ваги со неавтоматско функционирање од класата на точноста (I), (II), (III), (III) ("Сл. лист на СФРЈ" бр.4/87) и

- Правилникот за метролошките услови за мостови од друмски и шински ваги ("Сл. лист на СФРЈ" бр. 31/87)

- Правилникот за метролошките услови за кукишта за друмски и шински ваги ("Сл. лист на СФРЈ" бр. 31/87).

Член 17

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 25-1457/4
30 април 2007 година
Скопје

Министер за економија,
Вера Рафајловска, с.р.

ПРИЛОГ 1

Суштествените барања, што неавтоматските ваги од член 2 став 2 точка (а) од овој правилник треба да ги исполнуваат се дадени подолу во текстот. Се користат терминологијата на ОИМЛ - Organisation Internationale de Metrologie Legale.

Во случај кога некоја вага опфаќа или е приклучена на повеќе од еден уред за покажување или печатење, а се користат за употребите дадени во член 2 став 2 точка (а), наведените уреди, кои ги повторуваат резултатите на мерење, а не можат да влијаат на точното функционирање на вагата, не подлежат на исполнување на суштествените барања. Ако резултатите од мерењето, точно и трајно ги печати печатар или ги забележува (снима) дел на вагата што ги задоволува суштествените барања, пристап кон резултатите имаат двете страни засегнати со мерењето. По правило, неавтоматските ваги што се користат при непосредна јавна продажба на стоки, нивните уреди за покажување и печатење и за продавачот и за купувачот треба да ги исполнуваат суштествените барања.

МЕТРОЛОШКИ БАРАЊА

1. Мерни единици за маса

Како единици за маса се користат законските мерни единици според Правилникот за дефиниции, имиња и симболи и подрачје на примена, обврска за употреба и начин на пишување на законските мерните единици.

Врз основа на оцена на сообразност со наведениот услов, дозволени се следниве единици:

- Единици на Меѓународниот систем на мерки (SI): килограм, микрограм, милиграм, грам, тон,
- англо-саксонски мерни единици: фунта, унца и Тројска унца,
- Друга мерна единица што не припаѓа на -SI: метрички карат за мерење на скапоцени камења.

За неавтоматските ваги кои ги користат горенаведените империјални единици-мерки за маса, суштествени барања, кои се наведени подолу, се конвертираат во наведената англо-саксонска мерна единица, по пат на проста интерполација.

2. Класи на точноста

2.1. Се дефинираат следниве класи на точност:

- I посебна
- II висока
- III средна
- III вообичаена

Спецификациите на наведените класи се дадени во табела 1.

ТАБЕЛА 1
Класи на точност

Класа	Интервал на верификациската скала (e)	Минимален капацитет (Min)	Број на интервали на верификациската скала $n = \frac{Max}{e}$
-------	---------------------------------------	---------------------------	---

		Минимална вредност	Минимална вредност	Максимална вредност
I	$0,001 \text{ g} \leq e$	100 e	50 000	-
II	$0,001 \text{ g} \leq e \leq 0,05 \text{ g}$ $0,1 \text{ g} \leq e$	20 e 50 e	100 5 000	100 000 100 000
III	$0,1 \text{ g} \leq e \leq 2 \text{ g}$ $5 \text{ g} \leq e$	20 e 20 e	100 500	10 000 10 000
III	$5 \text{ g} \leq e$	10 e	100	1 000

Минималниот капацитет се намалува на 5e за неавтоматските ваги од класите II и III за определување на тарифата за пренос.

2.2 Интервали на скалата

2.2.1. Реалниот интервал на скалата (d) и интервалот на верификациона скала (e) треба да бидат во следна форма:

1×10^k , 2×10^k , или 5×10^k единици маса, со тоа што, k е секој цел број или нула.

2.2.2. За сите неавтоматски ваги различни од неавтоматските ваги со помошни уреди за покажување:

$d = e$

2.2.3 За неавтоматските ваги со помошни уреди за покажување се применуваат следниве услови:

$e = 1 \times 10^k \text{ g}$

$d < e \leq 10 d$

освен за неавтоматски ваги од класата I со $d < 10 \cdot 4 \text{ g}$ за кои $e = 10 \cdot 3 \text{ g}$.

3. Класификација

3.1. Неавтоматски ваги со еден опфат на мерење

Неавтоматските ваги кои се опремени со помошен уред за покажување припаѓаат на класите I или II. За овие ваги, долните граници на минималниот капацитет за наведените две класи се добиваат од табелата 1 со замена на колоната 3 на интервалот на верификациона скала (e) со реалниот интервал на скалата (d).

Ако $d < 10 \cdot 4 \text{ g}$, максималниот капацитет за класа I може да биде помал од 50 000 e.

3.2. Неавтоматски ваги со повеќекратен опфат на мерења

Повеќекратниот опфат на мерења е дозволен доколку секој поединечен опфат е јасно означен на вагата. Секој поединечен мерен опфат се класифицира согласно точка 3.1 од овој Прилог. Доколку опфатот на мерења припаѓа во различни класи на точност, вагата треба да ги задоволува најстрогите барања кои се применуваат за класите на точност под кои потпаѓа опфатот за мерење.

3.3. Повеќеинтервални неавтоматски ваги

3.3.1. Неавтоматските ваги со еден мерен опфат можат да имаат неколку делумни мерни опфати (повеќеинтервални ваги).

Повеќеинтервалните ваги не смеат да бидат опремени со помошен уред за покажување.

3.3.2. Секој делумен мерен опфат (i) на повеќеинтервалните неавтоматски ваги се дефинира со:

- својот интервал на верификациона скала e_i со
- својот интервал на верификационата скала e_i со $e_{(i+1)} > e_i$

- својот максимален капацитет Max_i со $Max_i = Max$ својот минимален капацитет со $Min_i = Max_{(i-1)}$ и $Min_i = Min$, каде што, $i = 1, 2, \dots, r$,
 i = број на делумниот мерен опфат,
 r = вкупен број мерни опфати.

Сите капацитети претставуваат капацитети на нето маса, без разлика на вредноста на користената тара.

3.3.3 Опфатите за делумно мерење се класифицираат според табелата 2. Сите опфати за делумно мерење влегуваат во иста класа на точност на вагата.

ТАБЕЛА 2

Неавтоматски ваги со повеќе интервали $i = 1, 2, \dots, r$ i = број на делумниот мерен опфат r = вкупен број делумни мерни опфати

Класа	Интервал на верификациона скала (e)	Минимален капацитет (Мин)	Број на интервали на верификациона скала	
		Минимална вредност	Минимална вредност Max_i $n = \frac{e_{(i+1)}}{e_i}$	Максимална вредност Max_i $n = \frac{e_i}{e_i}$
I	$0,001 \text{ g} \leq e_i$	$100 e_i$	50 000	-
II	$0,001 \text{ g} \leq e_i \leq 0,005 \text{ g}$ $0,1 \text{ g} \leq e_i$	$20 e_i$ $50 e_i$	100 5 000	100 000 100 000
III	$0,1 \text{ g} \leq e_i$ [	$20 e_i$	100	10 000
III	$5 \text{ g} \leq e_i$	$10 e_i$	100	1 000

1 За $i = r$ се применува соодветната колона во Табелата 1, при што е се заменува со e_r .

4. Точност

4.1. При спроведувањето на постапките предвидени со член 8 од овој правилник, грешката во покажувањето не смее да ја надмине максимално дозволената грешка на покажување според она што е прикажано на табела 3. Во случај на дигитално покажување, грешката на покажување се коригира со грешката при заокружувањето.

Максимално дозволените грешки се применуваат на вредноста на нето и тара маса за сите можни видови товари, со исклучок на претходно нагодените вредности на тарата.

ТАБЕЛА 3

Максимално дозволени грешки

Товар				Максимално дозволена грешка
Класа I	Класа II	Класа III	Класа III	
$0 \leq m \leq 50\,000 \text{ e}$	$0 \leq m \leq 5000 \text{ e}$	$0 \leq m \leq 500 \text{ e}$	$0 \leq m \leq 50 \text{ e}$	$\pm 0,5 \text{ e}$
$50\,000 \text{ e} < m \leq 200\,000 \text{ e}$	$5\,000 \text{ e} < m \leq 20\,000 \text{ e}$	$500 \text{ e} < m \leq 2\,000 \text{ e}$	$50 \text{ e} < m \leq 200 \text{ e}$	$\pm 1,0 \text{ e}$
$200\,000 \text{ e} < m$	$20\,000 \text{ e} < m \leq 100\,000 \text{ e}$ $100\,000 \text{ e}$	$2\,000 \text{ e} < m \leq 10\,000 \text{ e}$	$200 \text{ e} < m \leq 1000 \text{ e}$	$\pm 1,5 \text{ e}$

4.2. Максимално дозволените грешки при работа изнесуваат два пати од максимално дозволените грешки утврдени во точка 4.1 од овој Прилог.

5. Резултатите од мерењето на вагата треба да се повторуваат и да се потврдуваат при употреба на други уреди за покажување и при примена на други методи на мерење.

Резултатите од мерењето треба да бидат доволно нечувствителни на промени на позицијата на товарот на приемникот на товар.

6. Вагата треба да реагира на мали варијации на оптоварувањето.

7. Квалитативни влијанија врз мерењата

7.1. Неавтоматските ваги од класите II, III и III, кои можат да се користат и во искосена положба, треба да се доволно нечувствителни на степенот на искосеност, кој може да се јави во услови на нормално инсталирање.

7.2. Неавтоматските ваги треба да ги исполнуваат метролошките барања во рамките на температурниот опфат, кој е наведен од страна на производителот. Вредноста на наведениот опфат треба да изнесува најмалку:

5 °C за ваги од класата I,

15 °C за ваги од класата II,

30 °C за ваги од класата III или III.

Во недостаток на спецификација од производителот, се применува температурниот опфат од -10 °C до +40 °C.

7.3. Неавтоматските ваги кои работат на напојување со електрична енергија треба да ги задоволуваат метролошките барања според условите за напојување со електрична енергија во рамките на нормалната флукуација.

Неавтоматските ваги кои работат на батериски погон треба да сигнализираат секогаш кога напонот ќе падне под минимално потребната вредност и во такви услови или да продолжат да функционираат точно или автоматски да се исклучуваат од работа.

7.4. Електронските неавтоматски ваги, со исклучок на вагите од класите I и II, ако (e) изнесува помалку од 1g, треба да ги исполнуваат метролошките барања според условите за висока релативна влажност на горната граница од нивниот температурен опфат.

7.5. Оптоварувањето на вагите од класите II, III или III за еден пролонгиран период на време треба да има занемарливо влијание на покажувањето при оптоварување или на покажувањето на нулата веднаш штом ќе се извади товарот.

7.6. Во други услови, неавтоматските ваги треба да можат или да продолжат да функционираат исправно или автоматски да се исклучат од работа.

ПРОЕКТИРАЊЕ И ИЗРАБОТКА**8. Општи барања**

8.1. Неавтоматските ваги треба да бидат, така проектирани и изработени што ќе можат да ги зачуваат своите метролошки квалитети при правилна употреба, инсталирање и при користење во услови за кои се наменети. Тие треба да ја покажуваат вредноста на масата.

8.2. При изложеност на вознемирување, електронските неавтоматски ваги не смеат да покажуваат значителни грешки или треба да бидат во состојба таквите грешки автоматски да ги откријат и покажат.

По автоматското откривање на некоја позначајна грешка, електронските неавтоматски ваги треба да даваат визуелен или звучен аларм, кој ќе продолжи да се емитува сè додека корисникот не преземе корективно дејство или грешката не исчезне.

8.3. Барањата од точка 8.1 и 8.2 од овој Прилог треба да се исполнуваат врз трајни основи за време на периодот кој се смета за нормален во поглед на наменетата употреба на наведените неавтоматски ваги.

Дигиталните електронски неавтоматски ваги треба постојано и соодветно да се контролираат во поглед на точното функционирање на процесот на мерење, уредот за покажување, како и меморијата на сите податоци и трансферот на податоци.

При автоматско откривање на некоја грешка, која трае подолго време, електронските неавтоматски ваги треба да даваат визуелен или звучен аларм, кој ќе продолжи да се емитува сè додека корисникот не преземе корективно дејство или грешката не исчезне.

8.4. Приклучувањето на надворешна опрема на електронскиот инструмент преку соодветен интерфејс не смее негативно да влијае на метролошките својства на неавтоматската вага.

8.5. Неавтоматските ваги не смеат да имаат било какви својства со кои се овозможува измама, а веројатноста за ненамерна злоупотреба треба да биде минимална. Компонентите кои корисникот не смее да ги демонтира или нагодува треба да бидат обезбедени против наведените дејствија.

8.6. Неавтоматските ваги треба да бидат така изработени што ќе овозможат непосредно спроведување на задолжителните надзори предвидени со овој правилник.

9. Показување на резултатите на мерењето и други вредности на масата

Показувањето на резултатите на мерењето и на другите вредности на масата треба да биде прецизно, недвосмислено и да не доведува до забуна, а уредот за покажување треба да овозможува лесно читање на покажаната вредност при нормални услови на употреба.

Имињата и симболите на мерните единиците наведени во точка 1 од овој Прилог треба да се сообразни со одредбите од Правилникот за дефиниции, имиња и симболи и подрачје на примена, обврска за употреба и начин на пишување на законските мерните единици. Симболот за метрички карат „сг“.

Не смее да функционира покажување над максималниот капацитет (Max), зголемен за 9e.

Користење помошен уред за покажување се дозволува само на десно од децималниот знак. Уред за покажување со повеќе децимали може да се користи само привремено, а за време на неговото функционирање печатењето треба да се блокира.

На помошниот уред може да се покажуваат и секундарни индикации, под услов тие да не можат по грешка да се заменат со примарните индикации.

10. Печатење на резултати од мерењето и на други вредности на масата

Печатените резултати треба да бидат точни, да можат соодветно да се идентификуваат и да не се двосмислени. Печатењето треба да биде јасно, читливо, да не може да се брише и да е трајно.

11. Нивелирање

Секаде каде што е соодветно, неавтоматските ваги треба да се опремени со уред за нивелирање и показувач на нивелирањето, кој треба да биде доволно чувствителен за да овозможи правилно инсталирање.

12. Нагодување на показувачот на нула

Неавтоматските ваги треба да бидат опремени со уреди кои показувачот на читањето ќе го поставуваат на нула. Работата на наведените уреди треба да дава прецизно поставување на нулата и не смее да биде причина за отчитување на неточни резултати од мерењето.

13. Уреди за тара и уреди за претходно поставување на тарата

Неавтоматските ваги можат да имаат еден или повеќе уреди за тарата, како и уред за претходно поставување на тарата. Работата на уредите за тарата треба да дава точно читање на нулата и да обезбеди точно мерење на нето маса. Работата на уредот со претходно подесена вредност на тарата треба да обезбеди точно одредување на пресметаната нето вредност.

14. Неавтоматските ваги за непосредна јавна продажба со максимален капацитет не повеќе од 100 kg: дополнителни барања

Неавтоматските ваги за употреба при непосредна јавна продажба треба да ги покажуваат сите основни информации за функцијата на мерењето и во случај на ваги кои ја покажуваат и цената, на купувачот јасно да му го покажуваат пресметувањето на цената на производот кој се купува.

Цената која треба да се плати, ако е покажана, треба да биде точна. Неавтоматските ваги кои ја пресметуваат и цената, сите основни индикации треба да ги покажуваат толку време колку што му е потребно на купувачот да ги прочита без проблем.

Неавтоматските ваги кои ја пресметуваат цената можат да извршуваат и функции кои се различни од мерењето и пресметувањето на цената по артикли само ако сите индикации во врска со сите трансакции се испечатени јасно, недвосмислено и соодветно уредени на сметката или белешката за купувачот.

Неавтоматските ваги не смеат да имаат никакви карактеристики кои, непосредно или посредно, можат да предизвикаат индикации, чија интерпретација не е едноставна или директна.

Неавтоматските ваги треба да го заштитуваат купувачот од некоректни продажни трансакции кои би произлегле од нивното неправилно функционирање.

Не се дозволуваат помошни и дополнителни уреди за покажување.

Користењето дополнителни уреди се дозволува само доколку тие не водат кон применување измама.

Неавтоматските ваги, слични со оние кои нормално се користат при непосредни продажби во јавност, кои не ги исполнуваат барањата на овој Прилог, треба во близина на дисплејот да имаат ознака која не се брише со зборовите „Да не се користи за непосредна продажба во јавен промет“.

15. Неавтоматски ваги кои ја впишуваат цената на белешка

Неавтоматските ваги кои ја впишуваат цената треба да ги исполнуваат барањата за ваги кои ја покажуваат цената при директна продажба во јавност, сè дотогаш додека таа е применлива на предметната вага. Печатењето на белешка со цена (парична вредност) под минималниот капацитет на вагата треба да биде оневозможно.

ПРИЛОГ 2

1. ЕС Испитување за тип

1.1. ЕС испитувањето за тип претставува постапка со која назначеното тело врши верификација и потврдува дека вагата, претставник на предвиденото производство, ги исполнува барањата од овој правилник која се однесува / применува на него.

1.2. Барањето за испитување на тип го поднесува производителот или неговиот застапник до едно од назначените тела.

Барањето треба да содржи:

- име и адреса на производителот и, ако барањето го поднесува неговиот застапник, неговото име и адреса во прилог,

- писмена изјава дека барањето не е поднесено кај друго назначено тело,

- документација за проектот, на начин како што е опишано во Прилог 3.

Барателот е должен на назначено тело да му ја стави на располагање вагата или примерок на предвиденото производство, од сега натаму во текстот именуван 'тип'.

1.3. Назначеното тело:

1.3.1. Ќе ја испита документацијата за проектот и ќе верификува дека типот е произведен во согласност со наведената документација;

1.3.2. Ќе се договори со барателот за локацијата каде што ќе се изврши испитувањето и / или тестирањето;

1.3.3. Ќе ги изврши или ќе даде да се извршат соодветните испитувања и/или тестирање, со цел да провери дали решенијата кои ги усвоил производителот ги задоволуваат суштествените барања ако не се применети стандардите од член 5;

1.3.4. Ќе ги изврши или ќе даде да се извршат соодветните испитувања и/или тестирање, со цел да провери дали производителот избрал да примени соодветни стандарди, дали се применети ефикасно, со што се обезбедува сообразност со суштествените барања;

1.4. Во случај ако типот ги задоволува одредбите од овој правилник, назначеното тело му издава на барателот Сертификат за ЕС одобрение на тип. Сертификатот содржи заклучоци од испитувањето, услови (ако има) за неговата важност, потребни податоци за идентификација на одобрениот инструмент и, ако е релевантно, опис на неговото функционирање. Сите потребни технички елементи, како што се, цртежите и скиците се додаваат кон Сертификатот за ЕС одобрение на тип во вид на прилог.

Одобрението е со важност од 10 години од датумот на издавањето, а неговата важност може да се обновува на секои следни 10 години.

Во случај на фундаментални измени на дизајнот на вагата, на пример, како резултат на применувањето нови технологии, важноста на уверението може да се ограничи на две и да се продолжи уште за 3 години.

1.5. Сите нотифицирани тела периодично им доставуваат на сите земји-членки список со:

- добиени барања за ЕС испитување на тип,
- издадени Сертификат за ЕС одобрение на тип,
- одбиени барања за добивање Сертификат за ЕС одобрение на тип,
- дополнувања и измени во врска со веќе издадени документи.

Секое назначено тело уште е должно директно да ги извести сите земји-членки за повлекувањата на сертификатите за ЕС одобрение на тип.

1.6. Другите назначени тела можат да добијат копија од одобренијата заедно со прилозите кон него.

1.7. Барателот е должен да го извести назначеното тело кое го издало Сертификат за ЕС одобрение на тип за секоја модификација на одобрениот тип.

За модификациите на одобрениот тип треба да се добие дополнително одобрување од назначеното тело кое го издало сертификат за ЕС одобрение на тип во случај кога наведените измени влијаат на сообразноста со суштествените барања од овој правилник или на пропишаните услови за употреба на вагата. Ова дополнително одобрение се издава во форма на дополнително оригиналниот Сертификат за ЕС одобрение на тип.

2. ЕС изјава за сообразност на тип (гаранција за квалитет на производството)

2.1. ЕС изјавата за сообразност на тип (гаранција за квалитет на производството) претставува постапка со која производителот кој ги исполнува обврските на точка 2.2. изјавува дека неавтоматските ваги, таму каде што е применливо, се во сообразност со типот на начин како што е опишано во сертификатот за ЕС одобрение на тип и дека ги задоволуваат барањата од овој правилник, кој се применува на нив,

Производителот е должен на секој инструмент да стави ЕС ознака, како и втиснатите натписи предвидени со Прилог 4.

ЕС ознаката треба да го следи и ознака за идентификација од назначеното тело, кое е одговорно за ЕС надзорот од точка 2.4.

2.2. Производителот е должен соодветно да го спроведува системот за квалитет, на начин како што е наведено во точка 2.3, а подлежи и на ЕС надзорот на начин како што е наведено во точка 2.4.

2.3 Систем за квалитет

2.3.1. Производителот поднесува барање за одобрение на наведениот систем за квалитет до назначеното тело.

Барањето треба да содржи:

- прифаќање дека ќе се исполнуваат обврските кои произлегуваат од одобрениот систем за квалитет,
- прифаќање на обврската дека ќе се одржува одобрениот систем за квалитет со цел да се обезбеди неговата континуирана адекватност и ефикасност.

Производителот е должен на назначеното тело да му ги стави на располагање сите релевантни информации, особено документацијата за системот за квалитет и проектната документација за вагата.

2.3.2. Системот за квалитет треба да обезбеди сообразност на вагите со типот на начин како што е опишано во Сертификат за ЕС одобрение на тип и со барањата од овој правилник, кои се однесуваат на нив.

Сите елементи, барања и одредби кои ги усвоил производителот се документираат на систематски и уреден начин во форма на пишани правила, постапки и упатства. Документацијата за системот за квалитет треба да обезбеди правилно разбирање на програмите за квалитет, плановите, прирачниците и записниците.

Таа особено треба да содржи соодветен опис на:

- целите за постигнување квалитет и организационата структура, одговорности и овластувања на раководството во поглед на квалитет на производот,
- производниот процес, контролата на квалитетот и обезбедување на потребните техники и системски мерки,
- испитувања и тестирања кои треба да се извршат пред, за време и по производството и фреквенцијата со која ќе се извршуваат,
- средствата за следење на постигнувањето на барањето квалитет на производот и ефикасна функција на системот за квалитет.

2.3.3. Назначеното тело врши испитување и дава оценка за системот за квалитет, со цел да утврди дали тој ги задоволува барањата од точка 2.3.2. Тоа треба да прифати сообразност со наведените барања во поглед на системите за квалитет, кои го применуваат соодветниот хармонизиран стандард.

Телото му ја соопштува својата одлука на производителот, а за неа ги известува и другите пријавени тела. Известувањето до производителот треба да ги содржи заклучоците од испитувањето и, во случај на кршење, образложението за таквата одлука.

2.3.4. Производителот или неговиот овластен претставник треба постојано да го информираат телото, кое го издало одобрението за системот за квалитет, за секое осовременување на системот за обезбедување на квалитет во поглед на промените кои настануваат како резултат од, на пример, новите технологии и концепти за квалитет.

2.3.5. Нотифицираните тела кои повлекуваат некое одобрение за систем за квалитет за тоа треба да ги известат и другите нотифицирани тела.

2.4. ЕС Надзор

2.4.1. ЕС надзорот има цел, да обезбеди дека производителот прописно ги извршува обврските кои произлегуваат од одобрениот систем за квалитет.

2.4.2. Производителот е должен на назначеното тело да му обезбеди пристап заради спроведување инспекција на погоните за производство, контрола, тестирање и складирање и да му ги обезбеди потребните информации, особено:

- документација за системот за квалитет,
- документација за проектот,
- записници за квалитетот како, на пример, записници од инспекција и тестирања и податоци за калибрање, податоци за обуките на персоналот итн.

Назначеното тело спроведува периодични контроли, со цел да се обезбеди дека производителот го одржува и го применува системот за квалитет; извештајот од контролата тој му го доставува на производителот.

Во прилог, назначеното тело има право да врши нејавени посети на производителот. За време на таквите посети, назначеното тело може да врши целосни или делумни контроли. На производителот тоа му доставува извештај за посетата, а ако е соодветно, и извештај за извршената контрола.

2.4.3. Назначеното тело треба да се обезбеди дека производителот го одржува и го применува одобриениот систем за квалитет.

3. ЕС верификација

3.1. ЕС верификацијата претставува постапка со која назначеното тело врши контрола и потврдува дека неавтоматските ваги, таму каде што е соодветно, се во сообразност со типот опишан во сертификатот за ЕС одобрение на тип и ги задоволуваат барањата од овој правилник, кој се однесува на нив. Назначеното тело го става знакот ЕУ на секоја поединечна вага.

3.2. Секоја вага се испитува и соодветно се тестира во согласност со предвиденото со соодветните стандарди од член 5 или, пак, се спроведуваат еквивалентни тестови, со цел да се обезбеди нивната сообразност со суштествените барања од овој правилник.

3.3. ЕС ознаката од точка 3.1 од овој Прилог треба да е придружуван од ознака за идентификација на назначеното тело.

3.4. За неавтоматските ваги кои не подлежат на Сертификат за ЕС одобрение на типот, назначеното тело треба да има пристап кон документацијата за проектот наведена во Прилог 3 сè дотогаш додека тоа го бара.

4. Поединечна ЕС верификација

4.1. Поединечната ЕС верификација претставува постапка со која назначеното тело врши контрола и потврдува дека вагата, генерално проектирана за посебна примена, ги задоволува барањата од овој правилник, кој се однесува на него. Назначеното тело ја нанесува ЕС ознаката на вагата.

4.2. Вагата се испитува и соодветно се тестира во согласност со предвиденото со соодветните стандарди од член 6 од овој правилник, или пак се спроведуваат еквивалентни тестови, со цел да се обезбеди нивната сообразност со суштествените барања од овој правилник.

4.3 ЕС ознаката од точка 4.1 од овој Прилог треба да е придружуван од ознака за идентификација на назначеното тело.

4.4. Документацијата за проектот на вагата во согласност со наведеното во Прилог 3 треба да му се стави на располагање на назначеното тело.

5. Општи одредби

5.1. ЕС изјава за сообразност на типот (гаранција за квалитет на производството), ЕС верификацијата и ЕС поединечната верификација можат да се спроведуваат во погоните на производителот или на која било друга локација ако транспортот до местото на употреба не

бара демонтажа на вагата, ако пуштањето во работа на местото на употреба не бара монтажа на вагата или друга техничка работа за инсталирање, со која постои веројатност да се влијае на својствата на вагата и ако се земе предвид вредноста на гравитацијата на местото на пуштање во работа или ако карактеристиките на вагата не се чувствителни на варијации на гравитацијата. Во сите други случаи тие се извршуваат на местото на употреба на вагата.

5.2. Ако техничките карактеристики на вагата се чувствителни на варијации на гравитацијата, постапките од точка 5.1 од овој Прилог можат да се спроведат во две фази, при што втората фаза треба да ги содржи сите испитувања и тестови чиј резултат зависи од гравитацијата, додека првата фаза, сите други испитувања и тестови. Втората фаза се изведува на местото на употреба на вагата. Ако се утврдени зони на гравитација на територијата на РМ, изразот 'на местото на употреба на вагата' може да се прочита како 'во зоната на гравитација на употреба на вагата'.

5.3.1. Ако производителот се определил за некоја од постапките од точка 5.1 од овој Прилог да ги изврши во две фази и ако двете фази треба да ги спроведат различни странки, вагата кој ја поминала првата фаза на предметната постапка треба да ја носи ознаката за идентификација на назначеното тело кое било вклучено во таа фаза.

5.3.2. Органот кој ја спровел првата фаза на постапката издава одобрение за секој инструмент, кое ги содржи потребните податоци за идентификација на вагата и во кое се наведени испитувањата и тестовите кои биле направени.

Органот кој ја спроведува втората фаза на постапката ги извршува испитувањата и тестирањата кои се уште не се направени.

5.3.3. Производителот кој се определил за ЕС изјава за сообразност на типот (гаранција за квалитет на производството), во првата фаза има право или да ја употреби истата постапка во втората фаза или да одлучи во втората фаза да продолжи со ЕС верификацијата.

5.3.4. По завршувањето на втората фаза, на вагата се става ЕС ознаката, заедно со ознаката за идентификација на назначеното тело, кое било вклучено во втората фаза.

ПРИЛОГ 3

ПРОЕКТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Техничката документација треба да ги направи разбирливи: проектот, производството и функционирањето на производот и да овозможи оценување на неговата сообразност со барањата од овој правилник.

Документацијата, сè додека е тоа релевантно за оценувањето, треба да опфати:

- општ опис на типот,
- идеен проект / дизајн и објаснувања кои се потребни за нивно разбирање, вклучувајќи ја и работата на вагата,
- листа на стандарди од член 6 од овој правилник, кои се применуваат во целост или делумно, како и описи на решенијата кои се усвојуваат со цел да се исполнат суштествените барања таму каде што не се применети стандардите од член 6,
- резултати од направените проектни пресметки, испитувања итн.,
- извештаи од тестирања,
- Сертификати за ЕС одобренија на тип и резултати од тестирања на неавтоматските ваги кои содржат делови кои се идентични со оние во проектот.

ПРИЛОГ 4

1. Неавтоматски ваги кои подлежат на постапка за ЕС оцена на сообразноста

1.1. Овие неавтоматски ваги треба да имаат:

(а)

- ЕС ознака за сообразност кој го содржи ЕС ознаката во согласност со Прилог 6, по што следуваат двете последни бројки на годината во која е ставен,

- Ознака/и за идентификација на назначеното тело /тела кое/и го/ги извршило/е ЕС надзорот или ЕС верификацијата.

Горенаведениот знак и натписи се втиснуваат во вагата, јасно групирани во една целина;

(б) зелена квадратна етикета со минимални димензии 12,5 mm × 12,5 mm, на која со црна боја е отпечатена буквата 'M';

(в) следниве натписи:

- број на Сертификат за ЕС одобрение на тип, таму каде што е соодветно,

- знак или име на производителот,

- класа на точност, во тркалезна форма или во две хоризонтални линии споени со два полукруга,

- максимален капацитет во формата Max...,

- минимален капацитет во формата Min...,

- интервал на верификационата скала во формата $e=$, и ако е применливо:

- сериски број,

- за ваги кои се составени од посебни, но поврзани делови: знак за идентификација на секоја единица,

- интервал на скалата ако е различен од e , во формата $d=...$,

- максимално додавачко дејство на тарата, во формата $T=+...$,

- максимално одземачко дејство на тарата, во формата $dT=...$,

- максимално безбедно оптоварување ако е различно од Max, во формата Lim...,

- посебни граници на температурата, во формата ... $^{\circ}C/...^{\circ}C$,

- однос меѓу приемникот на товарот и товарот.

1.2. Неавтоматските ваги треба да се опремени со адекватни погодности за нанесување на ЕС ознаката за сообразност и/или врежување натписи. Тие треба да се од таков вид што ќе биде невозможно да се отстранат знакот и натписите без нивно оштетување, а знакот и натписите ќе бидат видливи кога вагата ќе се наоѓа во својата редовна работна положба.

1.3. Во случај кога се користи плочка со податоци, плочката треба да може да се запечати и да не може да се отстрани без да се уништи. Ако плочката со податоци се запечатува, на неа ќе треба да може да се нанесе контролниот знак.

1.4. Исто така, ако веќе не се лоцирани таму, втиснатите натписи Max, Min, e , d , треба да се прикажани во близина на дисплејот за приказ на резултатот од мерењето.

1.5. Секој уред за мерење товар, кој е поврзан или кој може да се поврзе со еден или повеќе приемници на товар, треба да ги носи соодветните втиснати натписи кои се однесуваат на наведените приемници на товар.

2. Други неавтоматски ваги

Другите неавтоматски ваги треба да го носат:

- знакот или името на производителот,

- максималниот капацитет, во форма Max ...

Неавтоматските ваги не смеат да ги носат етикетите од точка 1.1 (б) од овој Прилог.

3. Ограничено користење на ознаката која е наведена во член 12.

Овој ознаката се состои од, големата буква 'M', отпечатена со црна боја на црвена основа, во квадрат со минимални димензии од 25mm x 25mm, со две пресечни дијагонали кои формираат крст.

ПРИЛОГ 5

Во продолжението на текстот се утврдуваат минималните критериуми кои треба да се применуваат при нотификацијата на тела за извршување на задачите во врска со постапките предвидени во член 8 од овој правилник.

1. Телата треба да располагаат со потребниот кадар, средства и опрема.

2. Кадарот треба да има технички квалификации и професионален интегритет.

3. Телата работат независно од сите кругови, групи или лица, кои непосредно или посредно се заинтересирани за неавтоматските ваги во поглед на спроведувањето тестови, изготвувањето извештаи, издавањето уверенија и надзорот кој се бара со овој правилник.

4. Персоналот треба да ја почитува професионалната тајна.

5. Телата треба да имаат издадено осигурување од граѓанска одговорност, доколку нивната граѓанска одговорност не е покриена од страна на државата, според националниот закон.

Исполнувањето на условите под точка 1 и 2 од овој Прилог периодично го верификуваат од страна на надлежното министерство

ПРИЛОГ 6

ЕС ознаката за сообразност се состои од кратенката „CE“, која ја има следната форма:



Ако ЕС ознаката се намали или зголеми, тогаш треба да се почитува размерот даден во горниот цртеж.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО

746.

Врз основа на член 40 став 5 од Законот за тутун и тутунски производи ("Службен весник на Република Македонија" бр. 24/2006), министерот за здравство до-несе

**П РА В И Л Н И К
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ
- БАРАЊЕ ЗА ДОЗВОЛЕНИ АДИТИВИ ВО
ТУТУНСКИТЕ ПРОИЗВОДИ**

Член 1

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на образецот-барање за дозволени адитиви во тутунските производи.

Образецот од став 1 на овој член е составен дел на овој правилник.

Член 2

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 20-5917/1
20 април 2007 година
Скопје

Министер за здравство,
д-р **Имер Селмани**, с.р.

**ДО
МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО
ДИРЕКЦИЈА ЗА ХРАНА**

**БАРАЊЕ
за дозволени адитиви во тутунските производи**

1. Назив на фирмата на подносителот на барањето _____

2. Адреса на седиштето на фирмата _____

3. Матичен број на трговецот запишан во трговскиот регистар и негово седиште

Матичен бр. _____ Седиште _____
4. Овластено лице за застапување на фирмата

Име и презиме _____ ЕМБГ _____
Ул: _____ бр. _____ место _____
5. Податоци за одговорното лице

Име и презиме _____ ЕМБГ _____
Ул. _____ бр. _____ место _____
Телефон _____ e-mail _____
6. Адреса на објектот за производство на тутунските производи:

Ул. _____ бр. _____ место _____
Телефон _____

7. Основни податоци за адитивот**7.1 Име и идентификационен број на адитивот (E, CE, FEMA, CAS)**

Име _____ Идентификационен бр. _____

7.2 Точен состав на адитивот (во случај тоа да се природни состојки, доволно е да се наведе нивното потекло и начин на производство)_____
_____**7.3 Име и адреса на производителот на адитивот**

Име _____ Адреса _____

7.4 Име и адреса на увозникот/дистрибутерот на адитивот

Име _____ Адреса _____

7.5 Методи на складирање, рок на употреба на адитивот

Методи на складирање _____

Рок на употреба _____

8. Физичко-хемиски карактеристики**8.1 Физички и хемиски карактеристики на активните агенси (хемиски имиња, структурна формула, конзистентност, боја, мирис, растворливост, киселост/алкалност итн.)**_____
_____**8.2 Податоци за микробиолошката и хемиската чистота на адитивот (содржина на активен агенс, име и количина на нус-производи и нечистотии)**_____
_____**9. Податоци за примената****9.1 Цел на примената (пр. материи за задржување на влага, подобро согорување и обезбедување арома)**_____
_____**9.2 Технолошка оправданост од примената на адитивите**

9.3 Метод на примена

9.4 Планирана широка примена

- 10.** Податоци за докажување дека адитивот е безбеден, на пр. вреднување по JECFA, EC SCF директива, а во случај да има адитиви за арома по FEMA GRAS, I.O.F.I. или CE листите.*

- 11.** Во случај кога адитивот или мешавината на адитиви се од домашно производство: технолошки опис на производството, чистотата на употребените материјали, а ако се работи за мешавина од адитиви, листа на состојките, квалитетот на секоја состојка.

- 12.** Примерок од адитивот, количина доволна за тестирање

Датум, _____ 20__ год.

П о т п и с,

М.П.

Место _____

* **JECFA:** Заеднички експертски комитет на FAO/WHO за додатоци во храната
EC SCF: Европска комисија - Научен комитет за храна
ФЕМА ГРАС: Асоцијација за производство на зачини и екстракти
I.O.F.I.: Меѓународна организација за индустријата за зачини
СЕ: Совет на Европа

747.

Врз основа на член 40 став 3 од Законот за тутун и тутунски производи (“Службен весник на Република Македонија” бр. 24/2006), министерот за здравство донесе

Л И С Т А НА ДОЗВОЛЕНИ АДТИВИ

1. Адитиви дозволени да се користат во производство на тутунски производи, нивната цел на употреба и односните услови за хигиена се:

1.1 Општо одобрени адитиви за производство на тутунски производи

1.1.1 Храна и супстанции од природно потекло

Јаболкова киселина (Malic acid) (E 296)

Овошје погодно за јадење вклучувајќи овошни сокови, овошни концентрати, овошни сирупи и суво овошје направено од истото

Шеќери одобрени за јадење, вклучувајќи карамел (caramel) (E150) и шеќер, мешавина од гликоза и фруктоза добиен со хидролиза на сахароза

Винска киселина (Tartaric acid) (E 334)

Сукцинска киселина (Succinic acid) (E 363)

Лимонска киселина (Citric acid) (E 330)

Оцетна киселина (Acetic acid) (E 260)

Екстракт од сладок корен (Liquorice) и негови екстракти

Алкохол, ликери и вина

Зачини и опојни средства, освен оние наведени во потточка 1.5

Галактоза, лактоза, малтоза, маноза и пектини (Galactose, lactose, maltose, mannose and pectins (E 440))

Инозинат (Inosinate)

Какао и производи од какао (Cocoa and cocoa products)

Кафе, чај (Coffee, tea)

Скроб, кисел хидролизиран скроб, оксидиран скроб (Starch, acid hydrolyzed starch, oxidized starch (E 1404))

Скробен шеќер (декстрин) (Starch sugar (dextrin))

Скробни фосфати (Starch phosphates) (E 1410, E 1412 и E 1413)

Желатинозен скроб (Gelled starches)

Л-амино киселини (L-amino acids)

Л-Цистин (L-Cystine)

Л-Цитралин (L-Citraline)

Малтол (Maltol)

Мед, јаворов сируп и меласа (Honey, maple syrup and molasses)

Натриум хлорид (готварска сол) (Sodium chloride)

Таурин (Taurine)

Млечна киселина (Lactic acid) (E 270)

Природни или природно идентични ароми (на пр. екстракт од тутун и природно ароматични материјали од тутун), освен оние наведени во потточка 1.5

1.1.2 Адитиви за вкус и арома

	FEMA	CoE	CAS*
$\alpha\alpha$ -диметил фенетил ацетат $\alpha\alpha$ -dimethyl phenethyl acetate	2392	2077	151-05-3
$\alpha\alpha$ -диметил фенетил бутират $\alpha\alpha$ -dimethyl phenethyl butirat	2394	2084	10094-34-5
α -амил цинамалдехид α -amil cinnamaldehyde	2061	128	122-40-7
α -изобутил фенетил алкохол α -izobutyl phenethyl alcohol	2208	2031	7779-78-4
α -изометил јонон α -izomethyl ionone	2714	169	127-51-5
β -нафтил етил етер β -naphthyl ethyl ether	2768	2058	93-18-5
(Метилтио) метил пиразин (изомерна мешавина) (Methylthio) methylpyrazine (izomer mixture)	3208	2290	67952-65-2
1-(пара-метокси-фенил)-1-пентен-3-еден 1-(para-methoxy-phenyl)-1-penten-3-one	2673	164	104-27-8
2, 3, 4, 6 и 3, 4, 5, 6-тетраметил етил циклохексанон (изомерна мешавина) 2, 3, 4, 6 i 3, 4, 5, 6-tetramethyl ethyl cyclohexenone (izomer mixture)	3061	168	17367-60-7
2, 5- или 6-метокси-3-метил пиразин (изомерна мешавина) 2, 5-or 6-metoxy-3-methyl pyrazine (izomer mixture)	3183	2266	68378-13-2
2-(3-фенил-пропил)-тетрахидрофуран 2-(3-phenyl-propyl)-tetrahydrofuran	2898	489	3208-40-0
2-етил (или метил)-(3, 5 и 6)-метокси пиразин 2-ethyl(or methyl)-(3,5 i 6)-methoxy pyrazine	3280	-	68739-00-4
2-фенил пропионалдехид 2-phenyl propionaldehyde	2886	126	93-53-8
2-метил-3-(пара-изопропил-фенил)-пропион алдехид 2-methyl-3-(para-izopropyl-phenyl)- propionaldehyde	2743	133	103-95-7
2-метил-4-фенил бутиралдехид 2-methyl-4-phenyl butyraldehyde	2737	134	40654-82-8
4-(пара-метокси-фенил)-2-бутанон 4-(para-methoxy-phenyl)-2-butanone	2672	163	104-20-1
4-метил-1-фенил-2-пентанон 4-methyl-1-phenyl-2-pentanone	2740	159	5349-62-2
4-пентаноична киселина 4-pentanoic acid	2843	2004	591-80-0
5,7-дихидро-2-метил-тиено(3,4д)пиримидин 5,7-dihydro-2-methyl- thieno(3,4d) pyrimidine	3338	720	36267-71-7

Алил-фенокси-ацетат	2038	228	7493-74-5
Allyl-phenoxy-acetate			
Амониум хлорид	-	-	-
Ammonium chloride			
Бензен	2132	162	1212-02-9
Benzoïn			
Бензодихидропирон	2381	-	119-84-6
Benzodihydropyrone			
Бутил-10-ундециленат	2216	2103	109-42-2
Butyl-10-undecilenate			
Бутил бутирил лактат	2190	2107	7492-70-8
Butyl butyryl lactate			
Дихидроментофуrolактон	3755	-	-
Dihydromenhtofurolactone			
Диетил себакат	2376	623	110-40-7
Diethyl sebacate			
Етил-10-ундеценоат	2461	2102	692-86-4
Etil-10-undecenoate			
Етил фенол	3491	-	18368-91-7
Ethyl fenchol			
Етил малтол	3487	692	4940-11-8
Ethyl maltol			
Етил протокатехински алдехид	2464	108	121-32-4
Ethyl protocatechuic aldehyde			
Геранил фенилацетат	2516	231	102-22-7
Geranyl pnenylacetate			
Хидроксцитронелал	2583	100	107-75-5
Hydroxycitronellal			
Хидроксцитронелал диетилацетал	2584	44	7779-94-4
Hydroxycitronellal diethylacetal			
Хидроксцитронелал диметилацетал	2585	45	141-92-4
Hydroxycitronellal dimethylacetal			
Кинин хидрохлорид	2976	-	130-89-2
Quinine hydrochloride			
Кинин сулфат	2977	-	6119-70-6
Quinine sulphate			
Малтил изобутират	3462	10739	65416-14-0
Malthyl izobutyrate			
Метил- α -јонон	2711	143	1335-46-2
Metil- α -ionone			
Метил- β -нафтил кетон	2723	147	93-08-3
Methyl- β -naphthyl keton			
Метил-2-октиноат	2729	481	111-12-6
Methyl-2-octinoate			
Пара-дихидроанетол	2930	2026	104-45-0
Para-dihydroanethol			
Пара-толилфенилацетат	3077	236	101-94-0
Para-tolylpnenylacetate			
Пара-толилизобутират	3075	304	103-93-5
Para-tolylisobutyrate			

Пара-толилисовалерат	3387	-	55066-56-3
Para-tolylisovalerate			
Пропенил гуаетол	2922	170	94-86-0
Propenyl guaethol			
Пропил пара-хидроксибензоат	2951	678	94-13-3
Propyl para-hydroxybenzoate			
Резорцинол диметил етер	2385	189	151-10-0
Rezorcinol dimethyl ether			
Сахароза -октаацетат	3038	11819	126-14-7
Sucrose-octaacetate			

Во оваа потточка идентификационите броеви значат број на аромите на следниве асоцијации:

FEMA GRAS: (Flavour and Extract Manufacturing Association) Асоцијација за производство на вкус и екстракти GRAS=(Generally Referred As Safe) Општо прифатено како сигурно

CoE: (Council of Europe) Совет на Европа: Супстанции за вкус и природни извори за вкус /Maisonnette S.A.France 1981

CAS: (Chemical Abstracts Service) Сервис за хемиски апстракти

1.1.3 Растворувачи и носачи

1,2-Пропилен гликол (1,2-Propylene glycol)

1,3-Бутилен гликол (1,3-Butylene glycol) [температура на вриење при притисок од 1013 мбар (mmHg): 207-209 Ц; индекс на прекршување n_{D20} =1.440Б0.0005; бромен број според Клајн: max. 0.1; содржина на редуктивен агенс (на пр: глицерол): според Pharmacopoeia]

Бензил алкохол (Benzyl alcohol)

Бутанон (Butanon)

Диацетин (Diacetine)

Етил алкохол (Ethyl alcohol)

Етил цитрати Ethyl citrates (triethyl citrate E 1505)

Етил лактат (Ethyl lactate)

Глицерол и водени глицерол раствори (Glycerol and aqueous glycerol solutions) (E 422)

Глицерил ацетати (Glyceryl acetates)

Вода за пиење (Drinking water)

Изопропил алкохол (Isopropyl alcohol)

Сорбитол (Sorbitol) (E 420)

Триацетин (Triacetin) (E 1518)

Естери на масни киселини (Fatty acid esters)

1.2 Хидратанти, конзерванси -задржувачи на влага

	2.1	2.2	2.3	2.4
	Цигари Пури	Тутун за пушење	Тутун за цвакање	Бурмут
3-бутилен-гликол (3-butylene-glycol)				
[температура на вриење при				

притисок од 1013 мбар (mmHg) :

207-209 °C; индекс на прекршување

$n_{D20} = 1.440\text{B}0.0005$; број според Клајн: max. 0.1; содржина на редуктивен агенс (на пр: глицерол): според Pharmacopoeia]

Глицерол

(Glycerol) (E 422)

Глицерол фосфат и неговите калиум, натриум и магнезиум соединенија

(Glycerol phosphate and its sodium, potassium and magnesium compounds)

Хидрогениран гликозен сируп

(Hydrogenated glucose syrup)

(чист, безбоен, раствор налик на сируп кој содржи редуцирани сахарида од сируп со потекло од гликоза, соодветен за човечка употреба; минимална Д-сорбитол содржина: 5% од сува маса на производот)

Ортофосфорна киселина

(Orthophosphoric acid) (E 338)

Полиетилен гликол

(Polyethylene glycol) (E 1251)

1,2-Пропилен гликол

1,2-Propylen glycol

Сорбитол

(Sorbitol) (E 420)

други полибазини шеќерни алкохоли:

манит (mannite) (E 421),

малтит (maltite) (E 965),

лактат (lactate) (E 966),

ксилит (xylite) (E 967)

Триетиленски-гликол

Triethylene-glycol [густина на

20/20°C: 1.124-1.126; температура на

вриење при притисок од 1013

милибари (760 mmHg): 280-290°C;

индекс на прекршување $n_{D20} = 1.4850\text{--}1.4860$; содржина на пепел: помала од, 0.01 w%; содржина на моноетиленски гликол: помала од 0.1 w%]

Течен парафин

(Liquid paraffin)

+	+	-	+
+	+	max. 10%	max. 10%
max. 5%	max. 5%	-	-
+	+	+	+
+	+	-	-
+	+	-	+
+	+	-	-
+	+	-	-
+	+	-	-
+	+	-	-
+	+	-	-
-	-	-	max. 25%

Дозволените количини се однесуваат на сува тежина на производот.

1.3 Сврзувачи и згуснувачи

	3.1 Цигари Пури	3.2 Тутун за пушење	3.3 Тутун за цвакање	3.4 Бурмут
Ацетилиран ди-скроб адипат Acetylated di-starch adipate (E 1422)	+	+		
Агар-Агар Agar-agar (E 406)	+	+	-	-
Алгинска киселина (Alginic acid) (E 400) и нејзините натриум (E 401) (содиум), магнезиум, калиум (E 402) (potassium) и калциум (E 404) (calcium) соединенија	+	+	-	-
Гума арабика (Gum Arabic) (E 414)	+	+	max. 25 %	-
Целулозен ацетат (Cellulose acetate)	+	+	-	-
Диалдехиден скроб Диалдехиден скроб (добиеен од оксидирана пченка или пченичен скроб со најмалку 90 % содржина на алдехид)	+	+	-	-
Етил целулоза и хидрокси етил целулоза Ethyl cellulose и hydroxy ethyl cellulose	+	+	-	-
Галактани и модифицирани галактани Galactanes, modified galactanes	+	+	-	-
Гуар гума Guar gum (E 412)	+	+	-	-
Хидролизиран пченкарен и пченичен скроб Hydrolyzed corn and wheat starch	+	+	-	-
Хидрокси пропил целулоза Hydroxy propyl cellulose (E 463)	+	+	-	-
Хидрокси пропил скроб Hydroxy propyl starch (E 1440)	+	+	-	-
Хидрокси пропил метил целулоза Hydroxy propyl methyl cellulose (E 464)	+	+	-	-
Карбоксиметил скроб Carboxymethylstarch	+	+	-	-
Карбоксиметил целулоза и нејзините натриум (Carboxymethylcellulose and its sodium) (E 466), калиум, калциум и	+	+	-	-

магнезиум соединенија (potassium, calcium and magnesium compounds)				
Карагенати	+	+	-	-
Carragenate (Irish lichen extract) (E 407)				
Колодион	+	+	-	-
Collodion				
Лецитин	+	+	-	-
(Lecithin) (E 322)				
Манани и модифицирани манани	+	+	-	-
Mannans, modified mannans				
Метил етил целулоза	+	+	-	-
Methyl ethyl cellulose (E 465)				
Метил целулоза и хидрокси метил целулоза	+	+	-	-
Methyl cellulose i hidroksi methyl cellulose (E 461)				
Микрокристалин целулоза	+	+	-	-
Microcrystalline cellulose (E460)				
Поливинил-ацетат				
Polyvinyl-acetate (Делумно хидролизирани водени дисперзии, или од кополимери со етилен или C1-C18 алифатични заситени киселини со glycerol acetate)	+	+	-	-
Поливинил алкохол				
Polyvinyl alcohol (водена дисперзија со глицерил ацетати)	+	+	-	-
Шелак	+	+	-	-
(Shellac) (E 904)				
Семе од смрека	+	+	-	-
Ground seed of carob (E 410)				
Трагакант	+	+	-	-
Tragacanth (E 413)				
Ксантан	+	+	-	-
(Xanthan) (E 415)				
Желатин	+	+	-	-
Gelatine				
Глиоксал	max. 2%	max. 2%	-	-
Glyoxal				
Меламин-формалдехидна смола	max. 2%	max. 2%	-	-
Melamine-formaldehyde resin				

Дозволените количини се однесуваат на сува тежина на производот.

1.4 Регулатори на согорување

	4.1 Цигари Пури	4.2 Тутун за пушење	4.3 Тутун за цвакање	4.4 Бурмут
Алуминиум хидроксид Aluminium hydroxide	+	+	-	-
Алуминиум сулфат Aluminium sulphate (E 520)	+	+	-	-
Алуминиум оксид Aluminium okside	+	+	-	-
Амониум (E 527) (Ammonium) и калциум хидроксида (and calcium hydroxides) (E 526)	+	+	-	-
Магнезиум оксид Magnesium oxide (E 530)	+	+	-	-
Уреа Urea (E 927b)	+	+	-	-
Јаглеродна киселина Carbonic acid (E 290), Мравска киселина Formic acid (E 236), Оцетна киселина Acetic acid (E 260), Јаболкова киселина Malic acid (E 296), Лимонска киселина Citric acid(E 330), Винска киселина Tartaric acid (334), Млечна киселина Lactic acid (E 270), Сукцинска киселина Succinic acid(E 363), Фосфорна киселина Phosphoric acid (E 338), Сулфанилна киселина и нивните натриум, калиум, калциум, магнезиум и амониум соединенија Sulphamic acid and their sodium, potassium, calcium, magnesium and ammonium compounds	+	+	-	-
Титан диоксид Titanium dioxide (E 171)	+	+	-	-
Талк Talc (E 553b)	+	+	-	-

1.5 Други адитиви

	5.1 Цигари Пури	5.2 Тутун за пушење	5.3 Тутун за цвакање	5.4 Бурмут
Амониум хидроксид Ammonium hydroxide	-	-	-	+
Амониум карбамат Ammonium carbamate	-	-	-	+
Амониум карбонат Ammonium carbonate (E 503)	-	-	-	+
Амониум хлорид Ammonium chloride	-	-	+	+
Бензоева киселина Benzoic acid (E210) или нејзините натриум (E211) (or its sodium), калиум (E212) (potassium) или калциум соли (E213) (calcium salts) (max., вкалкулирани како еквивалент на бензоева киселина)	0.5 %	0.5 %	-	-
Квасец Yeast	-	-	-	+
Масти и масла за јадење Edible fats and oils	-	-	-	+
Калциум хидроксид Calcium hydroxide (E 526)	-	-	-	+
Калциум карбонат Calcium carbonate (E 170)	-	-	-	+
Калциум хлорид (Calcium chloride) (E 509)	-	-	+	+
Калиум алуминиум сулфат Potassium aluminium sulphate (E 522)	-	-	+	+
Калиум карбонат Potassium carbonate (E 501)	-	-	-	+
Калиум тартарат Potassium tartrate (E 336)	-	-	+	+
Декумаризирана tonca bean Decoumarized tonca bean со максимална кумарин содржина од 30 мг/кг	-	-	-	+
Натриум карбонат Sodium carbonate (E 500)	-	-	-	+
Сахарин Saccharin (E 954)	-	-	+	+
Сорбинска киселина Sorbic acid (E 200) и нејзините калиумови соли (potassium salt) (E 202) (max., вкалкулирани како еквиваленти на сорбинска киселина)	0.1 %	0.1 %	-	-

1.6 Адитиви дозволени за филтерите за цигарите, филтерите за пурите и филтерите за лулињата

Активен дрвен јаглен (може да предизвика зголемување на флуоресцентноста на растворувачот ако е екстрахиран 2 часа во Soxhlet опрема со оптички чист циклохексан или бензен)

Алуминиум оксид (Aluminium okside)

Целулозен ацетат (Cellulose acetate)

Етил цитрати (Ethyl citrates) (ди-, три- Е 1505) (чиста, безбојна, леплива вискозна, без мирис, без содржина на киселина од 20.2Б0.6 мл 0.2 N КОН/г еквивалент, содржина на тежок метал помалку од 10 ппм, содржина на арсен помала од 3 мг/кг)

Глицерол ацетати (Glycerol acetates)(di-, tri-)

Силикатна киселина и нејзините натриум, калиум, алуминиум (Е 559) (Silicic acid and its sodium, potassium, aluminium) и калциум соединенија (Е 552) (calcium compounds)

Магнезиум силикат, хидратиран (sepiolite)

(Magnesium silicate, hydrated) (Е 553a)

Хартија, целулоза (paper, cellulose)

Перлит (Perlite)

Полиетилен (Polyethylene)

Полипропилен (Polypropylene)

Силика гел (Silica gel) (Е 551)

Титан диоксид (Titanium dioxide) (Е171) до 2% од масата на филтерот за пушење

Триетилен гликол диацетат Triethylene glycol diacetate [густина при температура од 20/20°C: 1.110-1.130; температура на вриење за главната фракција (5-95 мл од примерокот) при притисок од 1013 мбар (760 mmHg): 288-300°C; при притисок од 67 мбар (50 mmHg): 195-205°C; боја max. слабо жолтеникава, индекс на прекршување $n_{D20} = 1.438-1.439$; при густина од 25°C: 9.5-9.7 ср; содржина на триетилен гликол диацетат min. 97%, ди-, тетра и содржина на полиетилен гликол max. 1.2%, содржина на моноетилен гликол max. 0.1%, содржина на киселина (како оцетна киселина) max. 0.06%, содржина на вода max. 0.2%, содржина на пепел max. 0.01%

1.7 Супстанции за хартија за завиткување на филтерот, за хартија за делот за во уста и за филтерот на цигарите

Алуминиум, алуминиумска фолија со или без заштитен лак. После сушењето, растворувачите не смеат да допрат до усните. По нананесувањето на соодветниот преносувач (носач), а добиен со дестилирана вода при температура од 40°C, таквите супстанции може да не се ослободат во текот на 10 дена во количина по површина од 100cm² повеќе од:

0.3 мг формалдехид

1.0 мг цинкови јони

1.0 мг фенолска супстанца

1.0 мг органски врзан азот

5.0 мг растворлива супстанца
ароматични амини, кои може да не се детектибилни
Хартија, картон, и целулозен ацетат
Плута, сламка (барање за чистота: ослободено од туѓи материи, нечистотии штетни по човековото здравје, микроорганизми, на пр. салмонела)

1.8 Адитиви за жешко растопливи сврзувачи-лепила употребени за хартија за завиткување на филтерот, хартија за делот за во уста и за филтерот на цигарите

2,6-дитерцијарен бутил-4-метил фенол (може да не се користи како антиоксидант ако е повеќе од 0.5% за производство на жешко растопливи сврзувачи)

Кополимери на етилен и винил естери на алифатични заситени монокарбоксилни киселини со верига од C2 до C18

Смеси од малеинати и акрилатни смоли

Глицерол и пентаеритритол естер на смолна киселина на колофониум и нејзини хидрогенирани производи

Микрокристалински восок

Парафин масло

Полициклопентадиенска смола, хидрогенирана (густината при 140°C треба да изнесува најмалку 2000 цп)

Полиизобутилен (Polyisobutilen)

Цврст парафин, природен и синтетички

Кополимер на стирен и сплит кополимери на стирен, метил стирен и винил толуен (филмови направени од такви полимери, со површина од 300 cm² и тежина 10 g може да не ослободат повеќе од 0.15 mg/cm² непостојана органска супстанца кога се загрева на 90°C повеќе од 24 часа.)

1.9 Конзерванси за сврзувачите за хартијата за завиткување и за реконструираниот тутун

Бензеова киселина (Benzoic acid) (E 210) и нејзините натриум (sodium) (E 211), калиум (potassium) (E 212) и калциум (calcium) (E 213) соединенија, до 5 г/кг сув производ, вкалкулиран за бензеова киселина

Етил пара хидрокси бензоат (Ethyl para hydroxy benzoate) (E 214) и неговото натриумово соединение (sodium compound) (E 215), пропил пара хидрокси бензоат (propyl para hydroxy benzoate) (E 216) неговото натриумово соединение (sodium compound) (E 217) до 5 г/кг сув производ, вкалкулиран за бензеова киселина

Сорбинска киселина (Sorbic acid) (E 200) и нејзините натриум (sodium) (E 201), калиум (potassium) (E 202) и калциум (calcium) (E 203) соединенија, до 2 г/кг сув производ

Тиабендазол (Thiabendazole) (E 233) за тутунска фолија, до 0.6 г/кг сув производ

Каде конзервансите се мешаат, максималниот лимит определен за секоја супстанца е намален за вкупниот процент други конзерванси содржани во мешавината.

1.10 Обојувачи, бои

1.10.1 За хартијата за цигари и реконструираниот тутун за пури

Колоранти дозволени во индустријата за храна

Амарант *Amaranth* (E 123)

Воден екстракт од растението *Rhamnus catharticus*

Брилијантно црно БН (*Brilliant black BN*) (E 151)

Хуминска киселина и нејзините алкални соли (*Humic acid*)

Индиго кармин (*Indigo carmine*) (E 132)

Карамел (*Caramel*) (E 150)

Кармин црвена А (*Carmine red*) (E 124)

Воден екстракт од растението *Haematoxyl campechianum*

Портокалово ГГН (*Orange GGN*)

Портокалово жолто С (*Orange yellow S*) (E 110)

Активен јаглен од растително потекло (*Activated charcoal of plant origin*) (E 153)

Воден екстракт од бакам (*Morus tinctoria*)

Тартразин (*Tartrazine*) (E 102)

и нивните алуминиум, калциум и магнезиум соединенија

1.10.2 За хартија за завиткување на филтерот, хартија за делот за во уста и за филтерот на пурите и цигарите

Супстанции заведени во подгрупа 10.1, и

Алуминиумска фолија за заштитна покривка, max. 150 мг/м²; amino соли од 1:1 (3-нитро-5-сулфо-6-хидрокси-фенилазо)-ацетанилиден хром комплекс и amino соли на 1:1 4-(3-нитро-5-сулфо-6-хидрокси-фенилазо)-1-фенил-3-метил-5-пиразолон 1:1 хром комплекс

Алуминиум (*Aluminium*) (E 173)

Златна бронза *Gold bronze* (легура од бакар и цинк, со максимална содржина на цинк од 15%)

Злато (*Gold*) (E 175)

Сребро (*Silver*) (E 174)

Калциум карбонат (*Calcium carbonate*) (E 170)

Калциум сулфат

Пудра од кокосов орех (ослободена од страни тела и салмонела)

Титани диоксид (*Titanium dioxide*) (E171), исто така помешан со мика (лискун); Во вториот случај, содржината на мика да не надминува 75%, и супстанцата за боење да биде покрисена со сврзувачкиот материјал.

Железни оксиди и хидроксиди, жолти, црвени, кафеави и црни (*Iron oxides and hydroxides, yellow, red, brown and black*) (E172)

1.10.3 За сврзувачи и спојувачи на пури и тутун за пушење

Карамел (Caramel) (150)

1.10.4 За тутун за цвакање

Железен сулфат (Iron sulphate)

Танин (Tanin)

1.10.5 За бурмут (За тутун за шмркање)

Индиго кармин (Indigo carmine) (E 132)

Активен јаглен од растително потекло

(Activated charcoal of plant origin) (E153)

Танин (Tanin)

Железен оксид, црвен (Iron oxide, red) (E 172)

Железен сулфат (Iron sulphate)

1.11 Омекнувачи за печатарските бои и политури за хартијата за цигари, за хартија за делот за во уста и за филтерот на цигарите

Ацетил-трибутил-цитрат Acetyl-tributyl-citrate

Дибутил фталат Dibutyl phthalate

Глицерил ацетати Glyceryl acetates

Ди-2-етил-хексил-адипат, max. 5% Di-2-ethyl-hexyl-adipate, max. 5%

Епоксидизирано масло од соја (Epoxidized soybean oil) (со индекс на јод помал од 6, и епоксиден кислород содржина помала од 8%) max. 6%, освен за хартијата за цигари

Триетил цитрат (Triethyl citrate) (E1505) max. 10%

Сахароза ацетат изобутират (Sucrose acetate isobutyrate) (E 444) max. 10%

1.12 Сврзувачи на печатарските бои и политурата на хартија за цигари, хартија за завиткување на филтерот, за хартија за завиткување на делот за во уста и делот од цигарата за во уста

Супстанции наведени во подгрупа 3.1 А

Целулозен ацетопропионат (Cellulose acetopropionate)

Поливинил бутират (Polyvinyl butyrate)

1.13 Бои и обојувачи за печатарските бои и политурата на хартијата за цигари, хартијата за завиткување на филтерот и за хартија за делот за во уста

Супстанции наведени во подгрупите 10.1, 10.2, 11. и 12.

β-каротин (β-carotene) (E 160a)

Алура ред (Allura red) (E 129)
Анато (Annatto) (E 160б)
Антоцијани (Anthocyanins) (E 163)
Антракинон сино (Anthraquinone blue) (E 130)
β-Апо-8-каротинал (β-Apo-8-carotinal) (E 160е)
Етил естер на β-Апо-8-каротенска киселина (β-Apo-8-carotene acid ethyl ester) (E 160ф)
Азорубин (Azorubin) (E 122)
Кафеаво ХК (Brown HK) (E155)
Кафеаво ФК (Brown FK) (E154)
Основно сино 11 (Basic blue 11) (ЦИ 44040)
Основно сино 26 (Basic blue 26) (ЦИ 44040)
Брилијантно сино ФЦФ (Brilliant blue FCF) (E133)
Црвено како цвекло (Beetroot red) (E162)
Еритрозин (Erythrosine) (E127)
Црно 7984 (Black 7984) (E152)
Флавоксантин (Flavoxanthine) (E 161а)
Кантаксантин (Cantaxanthine) (E 160г)
Капсантин (E 160ц) (Capsanthine)
Карамел (Caramel) (E 150), обичен (E 150а), каустичен сулфит (caustic sulphite) (E 150б), амонијак (ammonia) (E 150ц), амониум сулфит (sulphite ammonia) (E 150д)
Кармин црвено (Carmine red) (E120)
Каротени (Carotenes)(E160)
Квинолин жолто (Quinoline yellow) (E104)
Хлорофил и хлорофилини (Chlorophyll and chlorophyllins) (E140)
Хлорофил и хлорофилни бакарни смеси (Chlorophyll and chlorophylline copper complexes) (E141)
Криптоксантин Cryptoxanthine (E 161ц)
Крисоин С Chrysoine S (E 103)
Куркумин Curcumin (E 100)
Лактофлавин (Lactoflavine) (E101)
Ликопин Licopin (E 160д)
Литолрубин Litholrubin BK (E 180)
Лутеин (E 161б) (Lutein)
Метил виолетово (Methyl violet)
Нафтол зелено (beta)(Naphtol green)
Активен јаглен од растително потекло (Activated charcoal of plant origin)(E153)
Маслено жолто 36 (Oil yellow 36) (ЦИ 21230)
Растворливо црвено 1 (Solvent red 1) (ЦИ 12150)
Орсеил Orseille (E 121)
Патент сино В (Patent blue V) (E131)
Пигментно сино 16 (Pigment blue 16) (ЦИ 74100)
Пигментно зелено 7 (Pigment green 7) (ЦИ 74260)
Ponceau 4R (E 124)
Рибофлавин-5-фосфат (Riboflavin-5-phosphate)
Родоксантин (Rodoksanthin) (E161ф)
Рубиксантин (Rubiksanthin) (E161д)

Пурпурна киселина P (Violet acid R) (ЦИ 45190)
Сина киселина 104 (Blue acid 104) (ЦИ 42735)
Зелена киселина 22 (Green acid 22) (ЦИ 42170)
Скарлет ГН (Scarlet GN) E125)
Судан сино 11 (Sudan blue 11) (ЦИ 61554)
Ултрамарин (Ultramarine)
Жолта киселина (Yellow acid)(E105)
Виолаксантин (Violaksanthine) (E 161e)
Црвено 2 Г (Red 2 G) (E128)
Ксантофил (Xanthophylls) (E 161)
Зелено С (Green S) (E 142)

CI number: (Colour Index No.) - Број на индекс на боја

1.14 Други супстанции за печатарски бои и политура на хартија за цигари, хартија за филтерот и за хартија за делот за во уста

Акрилна киселина и/ или колофониум модифициран со малеинска киселина и со нејзините естери со три- или полибазични алкохоли со јаглородна верига од C3 до C6

Алкидни смоли (полиестери на полихидрокси алкохоли и фтални киселини), исто така модифицирани од масни киселини, со јаглородна верига од C6 или повеќе.

Алуминиум оксид

Минерално масло, деодорирано, да не преминува 25% од готово применетата боена количина

Фенол формалдехид смоли модифицирани со масни киселини, каде јаглородната верига на киселината е подолга од C6

Модифициран фенол формалдехид колофониум

Оксиди на кобалт, манган, железо, калциум, циркониум и цериум и нивните соли формирани со нафтенска киселини, заситени, примарно и терциарно монокарбоксилни киселини (јаглородна верига C9 - C11) и 2-етил-хексанска киселина

Естери на хидрогениран колофониум со трихидроксилен и полибазични алкохоли (C3-C6) (Esters of hydrogenated colophony with trihydric and polybasic alcohols)

Магнезиум карбонат

Незаситени суви масла произведени со загревање, на пр. ленено масло, дрвено масло, стандардни масла

Парафин, течен и полутечен

Силика гел

Прочистени алкохоли и полиалкохоли, производи на кондензација и естерифицирани производи на делумно алкилирани феноли со формалдехид

Колофониум модифициран со ксилол-формалдехид

Производи на кондензација на ксилол-формалдехидни смоли со феноли и алкилирани феноли

Слојот на политура може да содржи max. 0.2% кобалт и max. 0.5% од останатите агенси за сушење.

2. Оваа листа ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

748.

Врз основа на член 40 став 2 од Законот за тутун и тутунски производи (“Службен весник на Република Македонија” бр. 24/2006), министерот за здравство донесе

Л И С Т А НА ЗАБРАНЕТИ АДИТИВИ

1. Адитиви дозволени да се користат во производство на тутунски производи, нивната цел на употреба и односните услови за хигиена се:

1.1 Општо одобрени адитиви за производство на тутунски производи

1.1.1 Храна и супстанции од природно потекло

Јаболкова киселина (Malic acid) (E 296)

Овошје погодно за јадење вклучувајќи овошни сокови, овошни концентрати, овошни сирупи и суво овошје направено од истото

Шеќери одобрени за јадење, вклучувајќи карамел (caramel) (E150) и шеќер, мешавина од гликоза и фруктоза добиен со хидролиза на сахароза

Винска киселина (Tartaric acid) (E 334)

Сукцинска киселина (Succinic acid) (E 363)

Лимонска киселина (Citric acid) (E 330)

Оцетна киселина (Acetic acid) (E 260)

Екстракт од сладок корен (Liquorice) и негови екстракти

Алкохол, ликери и вина

Зачини и опојни средства, освен оние наведени во потточка 1.5

Галактоза, лактоза, малтоза, маноза и пектини (Galactose, lactose, maltose, mannose and pectins (E 440))

Инозинат (Inosinate)

Какао и производи од какао (Cocoa and cocoa products)

Кафе, чај (Coffee, tea)

Скроб, кисел хидролизиран скроб, оксидиран скроб (Starch, acid hydrolyzed starch, oxidized starch (E 1404))

Скробен шеќер (декстрин) (Starch sugar (dextrin))

Скробни фосфати (Starch phosphates) (E 1410, E 1412 и E 1413)

Желатинозен скроб (Gelled starches)

Л-амино киселини (L-amino acids)

Л-Цистин (L-Cystine)

Л-Цитралин (L-Citraline)

Малтол (Maltol)

Мед, јаворов сируп и меласа (Honey, maple syrup and molasses)

Натриум хлорид (готварска сол) (Sodium chloride)

Таурин (Taurine)

Млечна киселина (Lactic acid) (E 270)

Природни или природно идентични ароми (на пр. екстракт од тутун и природно ароматични материјали од тутун), освен оние наведени во потточка 1.5

Бр. 20-5918/1
20 април 2007 година
Скопје

Министер за здравство,
д-р **Имер Селмани**, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА**И С П Р А В К А**

Министерството за образование и наука ја огласува за ништовна Одлуката на министерот за образование и наука број 09-3512/1 од 03.07.2002 година за признавање на високообразовната квалификација стекната во странство на Ваид Куртиши, од село Грешница, Кичево.

Министер,
Сулејман Рушити, с.р.

КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ

749.

Врз основа на член 190 став 4 и член 27 став 9 од Законот за хартии од вредност (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 95/2005 и 25/2007), Комисијата за хартии од вредност, на седницата одржана на ден 23.04.2007 година, донесе

П Р А В И Л Н И К
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ФОРМАТА И
СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ПРИВАТНА
ПОНУДА НА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ

Член 1

Во член 2 од Правилникот за формата и содржината на барањето за одобрување на приватна понуда на хартии од вредност (“Службен весник на РМ“ бр. 6/2007) се додава нов став (5) кој гласи:

“(5) Во прилог кон Барањето издавачот доставува изјави од лицата на кои е упатена приватната понуда дадени под целосна морална, материјална и кривична одговорност и заверени кај нотар дека лицето на кое е упатена приватната понуда не поседува акции и друштвото кое врши приватна понуда на хартии од вредност на денот на донесувањето на одлуката за емисија на акции односно продажба на сопствени акции, како и на денот на поднесување на барањето до Комисијата за хартии од вредност и нема да стекнува акции во истото друштво до денот на одлучување по барањето од страна на Комисијата за хартии од вредност.“

Член 2

Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија“.

Член 3

Овој правилник има правна важност до објавувањето во “Службен весник на Република Македонија“ на Правилникот за изменување и дополнување на Правилникот за формата и содржината на барањето за одобрување на приватна понуда на хартии од вредност кој ќе го донесе Комисијата за хартии од вредност врз основа на член 190 став 1 од Законот за хартии од вредност, но не повеќе од 90 дена од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 03-1243/1
23 април 2007 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
Претседател,
проф. д-р **Весна Пендовска**, с.р.

ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РМ ВИ ГИ НУДИ СО ГОЛЕМО НАМАЛЕНИЕ ДО 40% ИЗДАНИЈАТА

Р.бр	Изданија	Цена денари	Р.бр	Изданија	Цена денари
1	Закон за пензиското и инвалидското осигурување <i>Станка Трајкова и Олгица Костова</i> (со коментар и прилози), 2006	700,00	в)	III книга — (Редакциски пречистени текстови на Законите за: основното образование; средното образование; заштита на децата и Законот за социјална заштита)	245,00
2	Изборен законик, 2006	300,00	г)	IV книга — (Закон за управување со отпадот; Закон за квалитетот на амбиентниот воздух; Законите за заштита на природата)	245,00
3	Закон за стечај <i>Д-р Кирил Чавдар</i> (со објаснувања, судска практика и предметен регистар), 2006	600,00	д)	Комплет од четирите книги - Збирки на Законите од областа на локалната самоуправа, 2004	840,00
4	Збирка на прописи од областа на судството (Законите за: судовите; Судскиот совет на РМ; судскиот буџет (редакциски пречистен текст); Академија за обука на судии и јавни обвинители), 2006	400,00	9	Збирка на прописи (редакциска) (Законите за: градење; за просторно и урбанистичко планирање; за животната средина), 2005	210,00
5	Закон за трговските друштва со вовед, 2004	400,00	10	Збирка на меѓународни конвенции од областа на кривичното право, 2000	80,00
6	Закон за општата управна постапка (со коментар) <i>Проф. д-р С. Гелевски, 2005</i>	400,00	11	Закон за извршната постапка <i>Д-р С. Георгиевски, 2002</i>	140,00
7	Устав на Република Македонија (со сите амандмани од I - XXX) на македонски и на англиски јазик (во една книга), голем формат, 2005	180,00	12	Закон за спречување на корупцијата со Закони за ратификација на конвенции <i>Д-р Ј. Пројевски (со објаснувања), 2002</i>	80,00
8	Збирки на прописи од областа на локалната самоуправа, 2004		13	Закон за денационализација (со коментар, објаснувања и обрасци) <i>Д-р С. Георгиевски, 2000</i>	160,00
а)	I книга — (Законите за: локална самоуправа; територијална организација на локалната самоуправа; за градот Скопје; финансирањето на единиците на локалната самоуправа и Законот за локалните избори — редакциски пречистен текст)	280,00	14	Збирка на прописи од областа на државјанството <i>Д-р Ф. Стоев,</i> <i>М-р М. Лазарова — Трајковска, 1998</i>	120,00
б)	II книга — (Законите за: комуналните такси; даноци на имот; угостителска дејност; туристичка дејност и Законот за вршење занаетчиска дејност)	210,00	15	Закон за кривична постапка и Закон за извршување на санкциите (редакциски пречистени текстови), 2004	360,00
			16	Поединечни CD-ROM изданија 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 и DVD за 2006 година	600,00
			17	Комплет CD-ROM изданија 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 и DVD за 2006 година	3.400,00
			18	Регистар на прописи на РМ	3.700,00

П О Р А Ч К А Б Р. 56

Со ова неотповикливо ги порачуваме изданијата под реден број _____ во _____ примероци; р.бр. _____ во _____ примероци; р.бр. _____ во _____ примероци; р.бр. _____ во _____ примероци; р.бр. _____ во _____ примероци; р.бр. _____ во _____ примероци.

Доказот за извршена уплата на жиро с-ка 300000000188798 и порачката ги испраќаме по пошта на адреса бул. „Партизански одреди“ бр. 29, п. факс 51, 1000, Скопје, или на телефакс број + 389-2-311-22-67.

Порачател: _____

Место: _____, ул. _____, бр. _____, тел./факс _____

Потпис на порачателот

Во _____, _____ 2007 година. (М.П.)

НОВО, НОВО, НОВО !!!

Во издание на ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РМ
излезе од печат изданието

ЗАКОН
ЗА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО
ОСИГУРУВАЊЕ

- СО КОМЕНТАР И ПРИЛОЗИ -

од Станка Трајкова и Олгица Костова
(302 страници - брош подврска)
Цена - 700,00 денари

П О Р А Ч К А

Со ова неотповикливо го порачувам изданието Закон за пензиското и инвалидското осигурување во _____ примероци.

Доказот за извршена уплата на жиро с-ка 300000000188798 и порачката ги испраќаме по пошта на адреса бул. „Партизански одреди“ бр. 29, п. фах 51, 1000, Скопје, или на телефакс број + 389-2-311-22-67.

Порачател: _____ Место: _____
ул. _____ бр. _____, тел./факс _____

Потпис на порачателот

Во _____, _____ 200__ година. (М.П.) _____



www.slvesnik.com.mk
contact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје
бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.
Директор и одговорен уредник - Тони Трајанов.
Телефони: +389-2-3298-860, 3290-471, 3290-449.
Телефакс: +389-2-3112-267.

Претплатата за 2007 година изнесува 9.200,00 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД - Скопје.
Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје.

ISSN 0354-1622

